



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTETËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

## Апстракт од конечен ревизорски извештај

### Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот извештај:

Министерство за внатрешни работи

### Предмет на ревизија:

Ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787)

### Цел на ревизијата:

Да се добие разумно уверување дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања и дали активностите и трансакциите се во согласност со законската регулатива

### Клучни утврдени состојби:

- Воспоставена е само финансиска, но не и материјална евиденција на прехранбени производи набавени за потребите на одморалишта во Охрид, Крани и Пониква
- За потребите од храна и пијалаци во одморалиштата на Министерството вршени се набавки без да се спроведат постапки за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки и без да се склучуваат договори.

### Издадено мислење/заклучок\*:



Со извршената ревизија за 2020 година, изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи.



За усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики изразивме неповолно мислење.

### Клучни препораки:

- Изработка и донесување на сметководствени политики и нивна имплементација при вреднувањето и евидентирањето на залихите на материјалите,
- Набавката на храна и пијалаци во одморалиштата на Министерството, да се врши согласно законската регулатива.

### Клучни системски слабости:

/

### Добиени забелешки на нацрт Извештај:

Од страна на овластеното лице на Министерството добиена е една забелешка на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

### Одговор на добиени забелешки:

Забелешката на Нацрт извештајот претставува известување за преземените активности за надминување на констатираната состојба во Нацрт извештајот.

\* позитивно, со резерва, неповолно, воздржување